

## ДУБАИ ВО МЕСЕЦ МАЈ 2021

*Авио билет од Скопје + 5 ноќевања во Hotel Grand Excelsior Al Barsha 4 + трансфер*



### ПРОГРАМА

#### **1 ден (30.04.2021) СКОПЈЕ-ИСТАНБУЛ**

Пријавување на аеродромот во Скопје 3 часа пред предвидениот лет кон Истанбул во 20:40 часот со авиокомпанијата Turkish Airlines. Слетување на аеродромот во Истанбул во 23:25 часот.

#### **2 ден (01.05.2021) ИСТАНБУЛ-ДУБАИ**

Полетување кон Дубаи во 00:25 часот. Слетување на аеродромот во Дубаи во 05:50. По завршување на царински и пасошки формалности, следува организиран трансфер до хотелот Grand Excelsior Al Barsha 4\*, во туристичката област Ал Барша. Пријавување во хотелот е во 15:00 локално време. **Ноќевање.**

#### **3-5 ден (02.05-04.05.2021) ДУБАИ**

Слободен ден за индивидуални активности или факултативни излети препорачани од нашата агенција. **Ноќевање.**

#### **6 ден (05.05.2021) ДУБАИ-ИСТАНБУЛ**

Појадок во хотел. Одјавување во хотел според политика на хотелот. Багажот ќе Ви биде оставен на безбедно место во хотел, до времето предвидено за организиран трансфер до аеродромот во Дубаи.

#### **7 ден (05.05.2021) ДУБАИ-ИСТАНБУЛ-СКОПЈЕ**

Летот кон Истанбул е во 02:00 часот, а слетувањето во 05:35 часот. Летот кон Скопје е предвиден во 07:35 часот, а слетувањето на аеродромот во Скопје е во 08:05 часот.



## ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ ПО ЛИЦЕ: 619 €

### ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- ✓ Авио билет на релација Скопје-Истанбул-Дубаи-Истанбул-Скопје со авиокомпанијата Turkish Airlines;
- ✓ 5 ноќевања во хотел Grand Excelsor Al Barsha 4\*;
- ✓ Трансфер на релација аеродром-хотел-аеродром во Дубаи;
- ✓ 24/7 поддршка од страна на агентите на New Ways of Travel;

### ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- ☒ Виза за влез во Дубаи: 110€ (патна исправа со валидност од минимум 6 месеци);
- ☒ Негативен PCR тест за Ковид 19 (48 часа пред лет);
- ☒ Патничко осигурување – информации во агенција;
- ☒ Факултативни излети – информации во агенција;
- ☒ Туристичка такса која се плаќа директно во хотелот на рецепција.

### НАПОМЕНИ

- Наведената пакет цена е моментална и предмет на промена, во зависност од слободните места на авиокомпанијата;
- Резервација се гарантира исклучиво со уплата на 100% од вредноста на аранжманот;
- Рок на за поднесување на визи е најмалку 7 дена пред терминот на патување;
- Њу Вејс оф Травел има право на промена на цената на аранжманот, во случај на промена на цената на авионските билети, како и цената на хотелите.

